

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 243

25 ноември 2019, понеделник

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3761. Одлука за давање согласност за склучување на Договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба.....	3	3766. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија.....	4
3762. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на непосредна спогодба на Тхор Импекс ДООЕЛ Скопје.....	3	3767. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија.....	5
3763. Одлука за давање согласност на Правилникот за инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за технолошки развој.....	4	3768. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – вулкански туф на локалитетот „с.Отошница“ Општина Ранковце.....	5
3764. Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2019 година.....	4	3769. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минерална сировина – гранит на локалитетот „Градиште“ Општина Штип.....	6
3765. Одлука за престанок на важење на концесијата за експлоатација на минерална сировина – травертин на локалитетот „Камено брдо“ с.Кучково, Општина Ѓорче Петров.....	4	3770. Одлука за избор на овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 и 2020 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје.....	6

	Стр.		Стр.
3771. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о.....	7	3781. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ со реф.бр.23 на Ковачка река и придружни објекти КО Самоков, Општина Македонски Брод.....	11
3772. Одлука за доделување на средства на Државен ученички дом „Кочо Рацин“ Свети Николе.....	7	3782. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Неготино, Општина Неготино.....	12
3773. Одлука за доделување на средства на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сеник“ - Скопје...	7	3783. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фото-волтаична електрична централа КО Стојаково, Општина Богданци.....	12
3774. Одлука за изменување на Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата.....	8	3784. Одлука за давање согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ГРИН МЕДИКАЛС МКД ДОО Кочани.....	13
3775. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фотоволтаична централа Страгово 2 и електричен вод за приклучок КО Страгово, Општина Кавадарци.....	9	3785. Одлука за отворање Генерален конзулат на Република Албанија во Република Северна Македонија, со седиште во Струга.....	13
3776. Одлука за давање согласност за спроведување на постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад.....	9	3786. Одлука за отворање на Генерален конзулат на Република Косово во Република Северна Македонија, со седиште во Струга.....	13
3777. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куќи КО Битола, Општина Битола.....	10	3787. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Прилеп.....	13
3778. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супроструктура - производство на енергија со сончеви панели КО Велмеј, Општина Дебрца.....	10	3788. Решение за разрешување и именување член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје.....	15
3779. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа Крапска со реф. бр. 45 и придружни објекти КО Крапа, Општина Македонски Брод.....	10	3789. Решение за именување директор на Службата за просторен информативен систем.....	16
3780. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ со реф.бр.22 на Ковачка река и придружни објекти КО Самоков, Општина Македонски Брод.....	11	3790. Решение за разрешување и именување претседател на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија.....	16
		3791. Решение за разрешување од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие НАЦИОНАЛНА РАДИО-ДИФУЗИЈА Скопје.....	16
		3792. Програма за изменување на Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2019 година.....	16
		3793. Исправка на Програмата за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година.....	19

	Стр.		Стр.
3794. Исправка на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година.....	19	3796. Правилник за формата и содржината на уверението за положен стручен испит за наставник приправник и стручен соработник приправник во основните и средните училишта.....	19
3795. Правилник за изменување на Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствената дејност во здравствените установи.....	19	3797. Решение за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда.....	22
		3798. Решение за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда.....	22
		3799. Одлука за утврдување на највисоки малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт... Огласен дел.....	22 1-72

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3761.

Врз основа на член 39 став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за склучување на договор за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба со индивидуалниот земјоделец АГРО-М Димче Блаже Лазаревски с.Мојанци, Кочани за земјоделско земјиште кое се наоѓа на КП бр.561/3, место викано Ормански Ливади, катастарска култура оризова нива, катастарска класа 1, со површина од 54719м2, запишана во Имотен лист бр.635 за КО Мојанци.

Член 2

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука, ќе го потпише министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 3

Договорот за закуп на земјоделско земјиште со непосредна спогодба од член 1 од оваа одлука се склучува во времетраење од пет години сметано од денот на влегувањето во сила на Договорот.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-3579/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3762.

Врз основа на член 15 став (5) и член 72 став (2) од Законот за градежно земјиште, („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија, по пат на непосредна спогодба на ТХОР ИМПЕКС ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. „Бул. Борис Трајковски бр. 1 - ламела 4/2“ Скопје, Кисела Вода, за градежно земјиште со вкупна површина од 15754 м2 и тоа:

- КП бр. 63/5 КО Доброшани со површина од 6369 м2,
- КП бр. 63/6 КО Доброшани со површина од 2670 м2 и
- КП бр. 63/9 КО Доброшани со површина од 6715 м2.

Согласно Проект за измена и дополна на претходно одобрена измена и дополна на Проект за инфраструктура заверен со архивски бр. 603/18 од јануари 2019 година, одобрен од Министерството за транспорт и врски, со намена - изградба на објекти од јавен интерес - изградба на парк на ветерни електрани Богословец, пристапен пат, ТС 20 (30) 110 KW - со приклучен далекувод 2 x 110 KW, Општина Свети Николе и Општина Штип.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-6418/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3763.

Врз основа на член 25 став 4 од Законот за иновационската дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/13, 137/13, 41/14, 44/15, 6/16, 53/16, 190/16 и 64/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПОДДРШКА – КОФИНАНСИРАНИ ГРАНТОВИ ЗА ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ****Член 1**

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за инструментот за поддршка – кофинансирани грантови за технолошки развој бр. 01-1672/9, донесен од Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој, на седницата, одржана на 14.11.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7668/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3764.

Врз основа на член 11 точка 6 од Законот за јавните претпријатија, („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16, 64/18 и 35/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА ВРЕДНОСТА НА БОДОТ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА - СКОПЈЕ ЗА 2019 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за утврдување на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во Јавното претпријатие за железничка инфраструктура Железници на Република Северна Македонија - Скопје за 2019 година, бр.0201-6406/1 од 6.11.2019 година, донесена од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 6.11.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-7805/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3765.

Врз основа на член 50 став (3) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА КОНЦЕСИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ТРАВЕРТИН НА ЛОКАЛИТЕТОТ „КАМЕНО БРДО“ С.КУЧКОВО, ОПШТИНА ЃОРЧЕ ПЕТРОВ**

1. Со оваа одлука концесијата за експлоатација на минерална сировина - травертин на локалитетот „Камено Брдо“ с.Кучково, Општина Ѓорче Петров, доделена со Договор за концесија за експлоатација на минерална сировина - травертин на локалитетот „Камено Брдо“ с.Кучково, Општина Ѓорче Петров бр.24-5375/2 од 8.10.2018 година на Друштвото за градежништво, транспорт и трговија Трансмет ДОО Скопје престанува да важи заради отворање на стечајна постапка над концесионерот со Решение 2 Ст. бр. 30/19 од 4.9.2019 година донесено од страна на Основен граѓански суд - Скопје.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8154/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3766.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на правата на недвижности сопственост на Република Северна Македонија и тоа премер на објект и земјиште кои се наоѓаат на викано место Село, на КП 992, КО Бошава.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8187/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3767.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.124/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА****Член 1**

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Северна Македонија и тоа премер на објекти, кои се наоѓаат на:

-КП бр.10886 КО Берово вон град-караула во м.в. Лачиште,

-КП бр.571/2 КО Желино вон град-комплекс Еребино.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8258/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3768.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15, 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ВУЛКАНСКИ ТУФ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ОТОШНИЦА“ ОПШТИНА РАНКОВЦЕ****Член 1**

Концесијата за детални геолошки истражувања на минералната сировина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина на локалитетот за кој се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минералната сировина, потребно е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина – вулкански туф на локалитетот „с. Отошница“ Општина Ранковце.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната сировина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Северна Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8320/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3769.

Врз основа на член 15 став (2) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр.136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14, 129/15, 192/15, 39/16, 53/16, 120/16, 189/16 и 7/19) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр.6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.153/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ДЕТАЛНИ ГЕОЛОШКИ ИСТРАЖУВАЊА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ГРАНИТ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ГРАДИШТЕ“ ОПШТИНА ШТИП

Член 1

Концесијата за детални геолошки истражувања на минералната сировина се доделува во функција на вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина на локалитетот за кој се предлага доделување.

Со оглед на фактот дека правото за вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина се стекнува со доделување на концесија, како и дека се работи за истражување на минералната сировина, потребно е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања се создавање на услови за рамномерно истражување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е вршење на детални геолошки истражувања на минералната сировина – гранит на локалитетот „Градиште“ Општина Штип.

Концесијата за детални геолошки истражувања ќе се додели на понудувачот кој ќе успее да ги задоволи условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања на минералната сировина ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за детални геолошки истражувања, Владата на Република Северна Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Северна Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за детални геолошки истражувања на минералната сировина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8327/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3770.

Врз основа на член 383 став (1) точка 8) и член 479 став (2) од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10, 48/10, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 38/14, 41/14, 138/14, 88/15, 192/15, 6/16, 30/16, 61/1, 64/18 и 120/18), Владата на Република Северна Македонија во својство на Собрание на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР ЗА РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2019 И 2020 ГОДИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНISУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука за овластен ревизор за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година со состојба 31.12.2019 година и за ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за 2020 година со состојба 31.12.2020 година на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје, се избира Друштвото за ревизија и бизнис консалтинг А&БА ГРОУП ДООЕЛ Скопје, врз основа на спроведена постапка за јавна набавка со прибирање

понуди со електронска аукција за вршење на финансиска ревизија на годишните сметки и финансиските извештаи за 2019 и 2020 година, согласно Одлуката за избор на најповолна понуда за јавна набавка од мала вредност бр.06954/2019 за „Ревизија на годишна сметка и финансиски извештаи“, бр.18-7171/12 од 8.10.2019 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8397/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3771.

Врз основа на член 9-а став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 84/12, 43/14, 83/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ОТПАДУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ
ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И
НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ
ЗА ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА МАГИСТРАЛНИТЕ
И РЕГИОНАЛНИТЕ ПАТИШТА
– СКОПЈЕ Ц.О.**

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отстапуваат, без надомест, 200.000 литри Еуродизел БС гориво, на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о.

Нафтените деривати од став 1 на овој член се отстапуваат на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о. за извршување на основните работи од тековно и инвестиционо одржување на патишта, планирани со Годишната програма за одржување и заштита на државните патишта за 2019 година.

Член 2

Трошоците за испорака односно транспортните и манипулативните трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта – Скопје ц.о.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8475/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3772.

Врз основа на член 74 став (3) од Законот за ученичкиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр.52/05, 117/08, 17/11, 135/11, 15/13, 41/14, 146/15, 30/16, 64/18 и 20/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВЕН
УЧЕНИЧКИ ДОМ „КОЧО РАЦИН“ СВЕТИ
НИКОЛЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Државниот ученички дом „Кочо Рацин“ Свети Николе му се доделуваат вкупно 1.496.904,00 денари, од Буџетот на Република Северна Македонија за 2019 година, раздел 16001, програма 5, потпрограма 50, расходна ставка 464 - разни трансфери.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режиски трошоци за потрошена вода, а кои не можеле да се предвидат и планираат во буџетот на Државниот ученички дом „Кочо Рацин“ Свети Николе.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8498/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3773.

Врз основа на член 33 став (4) од Законот за студентскиот стандард („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/13, 120/13, 41/14, 146/15, 30/16, 178/16, 64/18 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 124/19) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА НА ДРЖАВНИОТ
СТУДЕНТСКИ ДОМ „ТОМЕ СТЕФАНОВСКИ
- СЕНИК“ - СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сеник“ - Скопје му се доделуваат вкупно 3.990.030,00 денари, од Буџетот на Република

Северна Македонија за 2019 година, раздел 16001, програма 6, потпрограма 60, расходна ставка 464 - разни трансфери.

Член 2

Средствата од член 1 од оваа одлука се доделуваат за подмирување на трошоци за тековно работење во однос на режиски трошоци за потрошена електрична енергија и вода, за греење и други трошоци, а не може-ле да се предвидат и планираат во буџетот на Државниот студентски дом „Томе Стефановски - Сеник“ - Скопје.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8501/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3774.

Врз основа на членот 104 став (3) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр.157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18) Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА АКТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ УВЕЗУВА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И АКТИВНОСТИ И ОФИЦИЈАЛНИ КОНТРОЛИ НА ХРАНА И ХРАНА ЗА ЖИВОТНИ КОЈА СЕ ПРОИЗВЕДУВА И СТАВА ВО ПРОМЕТ КАКО И НАЧИН НА НИВНА НАПЛАТА

Член 1

Во Одлуката за висината на надоместокот за активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се увезува во Република Македонија и активности и официјални контроли на храна и храна за животни која се произведува и става во промет како и начин на нивна наплата („Службен весник на Република Македонија“ бр.45/14, 51/14, 164/14, 55/18 и 202/18), во насловот зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 2

Во точката 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 3

Во точката 2 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 4

Во насловот на Прилог 1 зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Во ставот (3) зборовите „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите „Република Северна Македонија“.

Член 5

Во Прилогот 2, делот Г се заменува со нов дел Г кој е даден во Прилог и е составен дел на оваа одлука .

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8508/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

Прилог 2

Г. Регистрација и одобрување на објекти и оператори со храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло, храна за животни, ветеринарни веледрогерии и ветеринарни аптеки

Висина на надоместок за одобрување и регистрација на објекти и операторите со храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло, храна за животни, ветеринарни веледрогерии и ветеринарни аптеки:

(1) Одобрување на објект и оператор за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло изнесува 22.000 денари.

(2) Одобрување на објект и оператор за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло од мал обем со локализирана активност изнесува 10 000 денари.

(3) Дополнително одобрување на одобрен објект и оператор за производство, обработка и манипулација со храна од животинско потекло изнесува 7.000 денари.

(4) Регистрација на објекти и оператори со храна од животинско потекло изнесува 1.000 денари.

(5) Одобрување на објект и оператор за производство, обработка и манипулација со нуспроизводи од животинско потекло изнесува 22.000 денари.

(6) Дополнително одобрување на одобрен објект и оператор за производство, обработка и манипулација со нуспроизводи од животинско потекло изнесува 7.000 денари.

(7) Регистрација на објекти и оператори со нуспроизводи од животинско потекло изнесува 1.000 денари.

(8) Одобрување на објект и оператор за производство, обработка и манипулација со храна за животни изнесува 22.000 денари.

(9) Дополнително одобрување на одобрен објект и оператор за производство, обработка и манипулација со храна за животни изнесува 7.000 денари.

(10) Регистрација на објект и оператор за производство, обработка и манипулација со храна за животни изнесува 1.000 денари.

(11) Одобрување на:

1) ветеринарна веледрогерија изнесува 22.000 денари;

2) ветеринарна аптека изнесува 10.000 денари.

(12) Регистрација на правните лица кои вршат увоз или повторен извоз на храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло и храна за животни изнесува 1.000 денари.

(13) Регистрација на оператор за транспорт на храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло и храна за животни изнесува 1.000 денари.

(14) Регистрација на примарни производители со придружни операции во врска со примарното производство на храна од животинско потекло изнесува 200 денари.

(15) Пријава на промена на активностите, просториите или престанок на работа на регистрираните објекти и оператори со храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло и храна за животни изнесува 250 денари.

(16) Пријава на промена на активностите, просториите или престанок на работа на регистрираните правни лица кои вршат увоз или повторен извоз на храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло и храна за животни изнесува 250 денари.

(17) Пријава на промена на активностите, просториите или престанок на работа на регистрираните оператори за транспорт на храна од животинско потекло, нуспроизводи од животинско потекло и храна за животни изнесува 250 денари.

(18) Пријава на промена на активностите, просториите или престанок на работа на регистрираните примарни производители со придружни операции во врска со примарното производство на храна од животинско потекло изнесува 100 денари.“

3775.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЦЕНТРАЛА СТРАГОВО 2 И ЕЛЕКТРИЧЕН ВОД ЗА ПРИКЛУЧОК КО СТРАГОВО, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на фотоволтаична централа Страгово 2 и електричен вод за приклучок КО Страгово, Општина Кавадарци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 10980 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
275 - дел	Страгово	Шумабот	нива	7
Вкупна површина на земјиштето во плански опфат:				11306 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8715/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3776.

Врз основа на член 42 став 3 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Казнено-поправна установа Затвор Скопје да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање, преработка, рециклирање и уништување на отпад на движни ствари – опрема кои се дотраени, неупотребливи и тех-

нолошки застарени и не можат да се продадат или разменат како такви, согласно Одлука за отпишување на движни ствари бр.0204-6933/3 од 13.11.2019 година, донесена од в.д. директорот на Казнено-поправна установа Затвор Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8719/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3777.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА А1-ДОМУВАЊЕ ВО СТАНБЕНИ КУКИ КО БИТОЛА, ОПШТИНА БИТОЛА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена А1-домување во станбени куки КО Битола, Општина Битола.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
18052/1	Битола	Стрчин	пасиште	5
18053	Битола	Стрчин	пасиште	5
18054	Битола	Стрчин	лозје	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 18025м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8726/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3778.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТ СО НАМЕНА Е2-КОМУНАЛНА СУПРАСТРУКТУРА-ПРОИЗВОДСТВО НА ЕНЕРГИЈА СО СОНЧЕВИ ПАНЕЛИ КО ВЕЛМЕЈ, ОПШТИНА ДЕБРЦА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичко планска документација за изградба на објект со намена Е2-комунална супраструктура-производство на енергија со сончеви панели КО Велмеј, Општина Дебница.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
869-дел	Велмеј	Калуѓерица	Пасиште	7
864-дел	Велмеј	Калуѓерица	Нива	7
862	Велмеј	Калуѓерица	Нива	7
863	Велмеј	Калуѓерица	Нива	7
860	Велмеј	Калуѓерица	Нива	6
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат: 15706,32 м ²				

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8727/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3779.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МАЛА ХИДРОЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА КРАПСКА СО РЕФ. БР. 45 И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КО КРАПА, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на мала хидроелектрична централа Крапска со реф. бр.45 и придружни објекти КО Крапа, општина Македонски Брод.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 8921 м², ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
172	Крапа	Ливада	пасиште	4
173	Крапа	Ливада	нива	8
44/2-дел	Крапа	Ливада	пасиште	3
103/2	Крапа	Ливада	пасиште	4
103/3	Крапа	Ливада	пасиште	4
197/2	Крапа	Ливада	пасиште	7
63/2	Крапа	Ливада	пасиште	4
67/2	Крапа	Ливада	пасиште	6
68/2	Крапа	Ливада	пасиште	7
97/2	Крапа	Ливада	пасиште	5
168/2	Крапа	Ливада	ливада	5
167/2	Крапа	Ливада	пасиште	5
94/2	Крапа	Ливада	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				43450 м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8780/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3780.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ СО РЕФ.БР.22 НА КОВАЧКА РЕКА И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КО САМОКОВ, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ со реф.бр.22 на Ковачка река и придружни објекти КО Самоков, Општина Македонски Брод.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 1360м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
767/3-дел	Самоков	Остреш	пасиште	4
767/5-дел	Самоков	Остреш	пасиште	4
767/8	Самоков	Остреш	пасиште	4
767/6	Самоков	Остреш	пасиште	4
767/7	Самоков	Остреш	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				22779м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8783/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3781.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА МХЕЦ СО РЕФ.БР.23 НА КОВАЧКА РЕКА И ПРИДРУЖНИ ОБЈЕКТИ КО САМОКОВ, ОПШТИНА МАКЕДОНСКИ БРОД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на МХЕЦ со реф.бр.23 на Ковачка река и придружни објекти КО Самоков, Општина Македонски Брод.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, со вкупна површина од 431 м² ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
6763-дел	Самосков	Горна Јасика	пасиште	5
676/4	Самосков	Горна Јасика	пасиште	5
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				30381м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8784/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3782.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г2-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА КО НЕГОТИНО, ОПШТИНА НЕГОТИНО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2-лесна и незагадувачка индустрија КО Неготино, Општина Неготино.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
11663	Неготино	Тимјанчики Пат	лозе	1
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				1974м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8785/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3783.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16, 39/16 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.161/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКТРИЧНА ЦЕНТРАЛА КО СТОЈАКОВО, ОПШТИНА БОГДАНЦИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на фотоволтаична електрична централа КО Стојаково, Општина Богданци.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
6170/1	Стојаково	Кртска Река	лозе	4
6165	Стојаково	Кртска Река	пасиште	4
6166/1	Стојаково	Кртска Река	нива	6
6166/2	Стојаково	Кртска Река	нива	6
6170/1	Стојаково	Кртска Река	лозе	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				19981м ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8786/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3784.

Врз основа на член 29-а став 2 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни супстанции („Службен весник на Република Македонија“ бр.103/08, 124/10, 164/13, 149/15, 37/16, 53/16 и 193/17), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДАВАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОДГЛЕДУВАЊЕ НА КАНАБИС ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ НА ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ГРИН МЕДИКАЛС МКД ДОО КОЧАНИ

1. Со оваа одлука се дава согласност на Решението за давање на одобрение за одгледување на канабис за медицински цели на Друштво за производство, трговија и услуги ГРИН МЕДИКАЛС МКД ДОО Кочани, со број 19-1045/2 од 11.11.2019 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8932/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3785.

Врз основа на член 7 алинеја 11 и член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СТРУГА

Член 1

Република Албанија отвора Генерален конзулат во Република Северна Македонија, со седиште во Струга.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9006/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3786.

Врз основа на член 7 алинеја 11 и член 86 став 3 од Законот за надворешни работи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 46/06, 107/08, 26/13, 39/14, 61/15 и 226/15), Владата на Република Северна Македонија, на седницата, одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОТВОРАЊЕ НА ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ НА РЕПУБЛИКА КОСОВО ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, СО СЕДИШТЕ ВО СТРУГА

Член 1

Република Косово отвора Генерален конзулат во Република Северна Македонија, со седиште во Струга.

Член 2

Се задолжува Министерството за надворешни работи да ја спроведе оваа одлука.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9007/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3787.

Врз основа на член 44 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за образование и наука му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

Ред. број	Назив на движните ствари	Опис на движните ствари	Количина (парче)
1	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7N5	1
2	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7QP	1
3	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7R5	1
4	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7QX	1
5	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7MH	1
6	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7R9	1
7	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7N9	1
8	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7NC	1
9	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: HP ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7Q7	1
10	Персонален компјутер	Производител: ХП Модел: ProDesk 400 G5 Сериски број: CZC930C7MR	1
11	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FX4	1
12	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FVD	1

13	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FTN	1
14	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FV5	1
15	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FV0	1
16	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FTT	1
17	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FTL	1
18	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FVL	1
19	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FVZ	1
20	Монитор за персонален компјутер	Производител: ХП Модел: V214a 20.7" Сериски број: CNC9190FV7	1

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надомест на Општина Прилеп за потребите на СОЕПТУ „Кузман Јосифовски Питу“ Прилеп.

Член 3

Министерот за образование и наука склучува договор со градоначалникот на Општина Прилеп, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-9215/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3788.

Врз основа на член 100 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/2012, 145/2012, 87/2012, 164/2013, 39/2014, 43/2014, 132/2014, 188/2014, 10/2015, 61/2015, 154/2015, 192/2015, 17/2016, 37/2016 и 20/2019 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/2019, 153/2019 и 180/2019) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 5 ноември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА
УПРАВНИОТ ОДБОР - ПРЕТСТАВНИК НА ОСНОВА-
ВАЧОТ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ПО
ХИРУРШКИ БОЛЕСТИ „СВ. НАУМ ОХРИДСКИ“
– СКОПЈЕ

1. Од должноста член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје, се разрешува Беким Кчику.

2. За член на Управниот одбор - претставник на основачот на ЈЗУ Универзитетска клиника по хируршки болести „Св. Наум Охридски“ – Скопје, се именува Мевљуд Бислим.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 9245/1
 5 ноември 2019 година
 Скопје

Заменик на претседателот
 на Владата на Република
 Северна Македонија,
 д-р **Бујар Османи**, с.р.

3789.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000, 44/2002, 82/2008, 167/2010 и 51/2011 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/2019 и 110/2019), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА
ПРОСТОРЕН ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ

1. За директор на Службата за просторен информативен систем, орган во состав на Министерството за животна средина и просторно планирање, се именува Беким Халими.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 9328/1
 19 ноември 2019 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3790.

Врз основа на член 11 и член 12 став 1 алинеја 1 од Законот за акредитација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 120/2009, 53/2011, 41/2014, 53/2016 и 83/2018) и член 36 став 6 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 139/2014, 196/2015 и 140/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.98/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА АКРЕДИ-
ТАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

1. Асим Даил се разрешува од должноста претседател на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, на негово барање.

2. За претседател на Советот на Институтот за акредитација на Република Северна Македонија, се именува Елјеса Челик.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 9332/1
 19 ноември 2019 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3791.

Врз основа на член 13 од Законот за основање на јавно претпријатие македонска радиодифузија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/1998, 98/2000 и 48/2009 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.143/2019 и 152/2019), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ЧЛЕНОВИ
НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА
МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ НАЦИОНАЛНА
РАДИОДИФУЗИЈА СКОПЈЕ

1. Од должноста членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално-финансиското работење на Јавното претпријатие НАЦИОНАЛНА РАДИОДИФУЗИЈА Скопје, се разрешуваат на нивно барање:

- Сефедин Алити и
- Небојша Трајковски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 24 – 9333/1
 19 ноември 2019 година
 Скопје

Претседател на Владата
 на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3792.

Врз основа на член 40 став 1 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 238/18), Владата на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 19 ноември 2019 година, донесе

ПРОГРАМА
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАДБА
И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА
ЗА 2019 ГОДИНА

1. Во Програмата за изградба и реконструкција на основни училишта за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.127/19), во точката 1 во ставот 3 износот „212.600.000 “ се заменува со износот „142.600.000 “.

Табелите „Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта“ и „Опис на пренесени и планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени на Потпрограма ТБ – Реконструкција на основни училишта“, се заменуваат со нови табели, кои гласат:

„Опис на планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени со Потпрограма ТА – Изградба на основни училишта:

ПРЕНЕСЕНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ЗА ОБЈЕКТИ			БУЏЕТ 2019
Општина	Име на училишен објект и место	Опис на градежни активности	
СТУДЕНИЧАНИ	Нов училишен објект во м.в. Љубош с.Батинци	Изградба на нов училишен објект	
ГАЗИ БАБА	ОУ „Вера Јоџик“ Маџари	Изградба на нов училишен објект	
ВКУПНО ПРЕНЕСЕНИ ОБВРСКИ			39.674.000
ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОБЈЕКТИ ВО 2019			
Општина	Име на училишен објект и место	Опис на градежни активности	
АЕРОДРОМ	ОУ „Димитар Македонски“ нас. Лисиче	Довршување на изградба на нов училишен објект	
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	ОУ „Тихомир Милошевски“ с.Волково (Новоселски пат)	Изградба на крило	
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	ОУ „Димитар Поп Беровски“ нас Хром	Изградба на крило	
БУТЕЛ	Изградба на нов училишен објект во нас.Визбегово	Изградба на нов училишен објект	
ВЕЛЕС	ОУ „Васил Главинев“, ПУ во с. Клуковец	Изградба на нов училишен објект	
ЧУЧЕР САНДЕВО	Изградба на нов училишен објект ПУ во с.Долно Блаце	Изградба на нов училишен објект	
КУМАНОВО	ОУ „Христијан Тодоровски Карпош“	Изградба на крило (доградба)	
ЧАИР	ПОУ „Иднина“	Изградба на нов училишен објект	
ЧАШКА	ОУ Лирија, с.Горно Јаболчиште	Доградба и надградба	
ТЕТОВО	Нов училишен објект во КО Мала Речица	Изградба на нов училишен објект	
ТЕТОВО	ОУ „Рилиндија“ с.Селце	Изградба на нов училишен објект	
ВКУПНО ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА 2019			44.000.000
Стручно-технички надзор при изградби, доградби и надградби на училишни објекти			2.500.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции, враќање на финансиски средства по задржан депозит и други трошоци (средства за непредвидени работи, дополнителни работи и вишоци по склучени договори)			6.426.000
ВКУПНО			92.600.000

Опис на пренесени и планирани активности и распределба на финансиски средства обезбедени на Пот-програма ТБ –Реконструкција на основни училишта:

ПРЕНЕСЕНИ ФИНАНСИСКИ ОБВРСКИ ЗА ОБЈЕКТИ			БУЏЕТ 2019
Општина	Име на училишен објект и место	Опис на градежни активности	
ДЕМИР КАПИЈА	ОУ „Димката Ангелов Габерот,, ПУ с.Прждево	Комплетна реконструкција	
ЧАИР	ОУ Васил Главинов	Адаптација на простор за санитарен јазол, со реконструкција на крило (прва фаза)	
СТРУГА	ОУ „ Јосип Броз Тито,, ПУ с. Радожда	Реконструкција на објект (архитектура, водовод, замена на електрика со воведување на топловодно греење	
ЃОРЧЕ ПЕТРОВ	Јоаким Крчовски с.Волково	Реконструкција на кров	
ВКУПНО ПРЕНЕСЕНИ ОБВРСКИ			22.300.000
ПЛАНИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА ОБЈЕКТИ ВО 2019			
Општина	Име на училишен објект и место	Опис на градежни активности	
БОГОВИЊЕ	„11 Октомври“ с.Ново село	Реконструкција на опожарен обект	
ГОСТИВАР	ОУ,, Гоце Делчев“, Гостивар (прва фаза)	Реконструкција на кров, санација на рамна тераса со калкански зидови	
ВЕЛЕС	ОУ „Блаже Конески“	Реконструкција на систем за топловодно греење во	
ГАЗИ БАБА	ОУ „25 мај“ нас..Сингелиќ	Реконструкција на котлара	
СТРУГА	ОУ „Единство“ Октиси	Реконструкција на котлара	
ТЕТОВО	ОУ „Кирил и Методиј,, Тетово	Замена на кровен покривач	
ПЛАНИРАНИ РЕКОНСТРУКЦИИ/ САНАЦИИ/ АДАПТАЦИИ ЗА 2019			19.700.000
Стручно-технички надзор при реконструкција, санација и адаптација на училишни објекти, за обврски по склучени договори и за нови договори			2.000.000
Техничка документација, елаборати, ревизија на техничка документација и трошоци за обезбедување на податоци и услуги од страна на јавни институции, враќање на финансиски средства по задржан депозит и други трошоци (средства за непредвидени работи, дополнителни работи и вишоци по склучени договори)			6.000.000
ВКУПНО			50.000.000

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 45-8629/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Северна Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3793.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Програмата за дополнување на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2019 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.237/19, направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А
НА ПРОГРАМАТА ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА
ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2019 ГОДИНА

Во делот I, во табелата, во подмерката 1.20-а, наместо зборот „картошија“ треба да стои зборот „кратошија“.

Бр. 45-8910/2
21 ноември 2019 година
Скопје

Од Владата на Република
Северна Македонија

3794.

По извршеното проверување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2019 година, објавена во „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.237/19 од 15.11.2019 година, направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУ-
ВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕ-
РИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИ-
ЦИТЕ НА СРЕДСТВОТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗ-
НОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА
ЗА 2019 ГОДИНА

Во членот 1 во табелата во подмерката 1.20-а и член 2 став (3) наместо зборот „картошија“ треба да стои зборот „кратошија“.

Бр. 45-8912/2
25 ноември 2019 година
Скопје

Од Владата на Република
Северна Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

3795.

Врз основа на член 60 став (5) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ бр. 43/12, 145/12, 87/13, 164/13, 39/14, 43/14, 132/14, 188/14, 10/15, 61/15, 154/15, 192/15, 17/16, 37/16 и 20/19 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 101/19, 153/19 и 180/19), министерот за здравство донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОТ-
РЕБНИОТ ПРОСТОР, ОПРЕМА И СТРУЧЕН КА-
ДАР ЗА ОСНОВАЊЕ, ПОЧНУВАЊЕ СО РАБОТА
И ВРШЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ ВО
ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

Член 1

Во Правилникот за потребниот простор, опрема и стручен кадар за основање, почнување со работа и вршење на здравствената дејност во здравствените установи („Службен весник на РМ“ бр. 91/13 и 125/14 и „Службен весник на Република Северна Македонија“

бр. 100/19) во членот 15 зборовите „цитологијата или хистопатологијата“ се заменуваат со зборовите „цитологијата и/или хистопатологијата“.

Член 2

Членот 20 се менува и гласи:

„Доколку во лабораторијата се вршат дејностите од областа на цитологијата и хистопатологијата, потребно е да бидат исполнети најмалку условите во однос на опремата и условите во однос на просторот од членовите 18 и 19 од овој правилник со зголемена лабораторија за 4 м2 со довод и одвод на проточна топла и ладна вода и најмалку еден доктор на медицина специјалист по патологија со соодветна лиценца за работа и еден здравствен работник со завршено средно, вишо или високо стручно образование од лабораториска насока со положен стручен испит.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 11-5312/5
6 ноември 2019 година
Скопје

Министер за здравство,
доц. д-р **Венко Филиппе**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И
НАУКА

3796.

Врз основа на член 2 став (27) од Законот за наставниците и стручните соработници во основните и средните училишта („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 161/19), министерот за образование и наука, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА УВЕРЕНИЕ-
ТО ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА НАСТАВ-
НИК ПРИПРАВНИК И СТРУЧЕН СОРАБОТНИК
ПРИПРАВНИК ВО ОСНОВНИТЕ И СРЕДНИТЕ
УЧИЛИШТА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на Уверението за положен стручен испит за наставник приправник и стручен соработник приправник во основните и средните училишта.

Член 2

Уверението за положен стручен испит за наставник приправник и стручен соработник приправник во основните и средните училишта, се печати на бела хартија во А-4 формат.

Образецот на Уверението за положен стручен испит од став 1 на овој член, кој се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо, е даден во Прилог 1 и е составен дел на овој правилник.

Образецот на Уверението за положен стручен испит од став 1 на овој член, кој се печати на македонски јазик и неговото кирилско писмо и на албански јазик и на неговото писмо, е даден во Прилог 2 и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 18-13471/1
19 ноември 2019 година
Скопје

Министер за образование
и наука,
д-р **Арбер Адеми**, с.р.

Прилог 1



Република Северна Македонија

ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАР

УВЕРЕНИЕ
ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ
за _____

(име, татково име и презиме)

Роден/а на _____ година, во _____

го положи стручниот испит
за _____

на ден _____ година

Деловоден број _____

Државен испитен центар
Директор

М.П.

Прилог 2

Република Северна Македонија
ДРЖАВЕН ИСПИТЕН ЦЕНТАРRepublika e Maqedonisë së Veriut
QENDRA SHTETËRORE E PROVIMEVE

УВЕРЕНИЕ

ЗА ПОЛОЖЕН СТРУЧЕН ИСПИТ

за _____

CERTIFIKATË

PËR DHËNIEN E PROVIMIT PROFESIONAL

për _____

(име, татково име и презиме / emri, atësia dhe mbiemri)

Роден/а на / I/E lindur më _____ година / viti, во / në _____

го положи стручниот испит

за _____

ka kaluar provimin profesional

për _____

на ден / më datë _____ година / viti

Деловоден број / Numri i protokollit _____

Државен испитен центар
Qendra Shtetërore e Provimeve
Директор
Drejtor

М.П./V.V.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3797.

Прз основа на член 9 став (1), член 12, член 16 и член 25 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и 83/2018 година), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија постапувајќи по Барањето на АД Нова Стоковна Кука Струмица, преку ТТК Банка АД Скопје како овластено правно лице за работа со хартии од вредност, за давање одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда поднесено на ден 3.10.2019 година и дополнето и комплетирано на ден 6.11.2019 година и на 15.11.2019 година, на седницата одржана на ден 20.11.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ ПО ПАТ НА ЈАВНА ПОНУДА

1. На АД Нова Стоковна Кука Струмица се дава одобрение за продажба на сопствени акции по пат на јавна понуда - 278 обични акции во вкупен номинален износ од 278.000 евра и вкупна минимална продажна вредност од 17.097.000,00 денари.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката бр.03-168/1 од 17.5.2019 година за продажба-отуѓување на сопствени обични акции по пат на јавна понуда, донесена на Собранието на акционери на АД Нова Стоковна Кука Струмица одржано на 17.5.2019 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен веднаш, но не подоцна од три работни дена, по истекот на рокот за реализација на јавната понуда, да ги пријави за упис во депозитарот на хартии од вредност промените на сопственоста на акциите настанати како резултат на реализацијата на јавната понуда на сопствени акции.

4. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од пет работни дена од регистрацијата на промените на сопственоста на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија да достави доказ дека е извршен упис на промените на сопственоста на акциите настанати како резултат на реализацијата на јавната понуда на сопствени акции.

5. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП 1 Број 10-82
20 ноември 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

3798.

Прз основа на член 2 точка 28 алинеја алинеја 5, член 9 и член 27 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 07/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015, 23/2016 и бр. 83/2018), Комисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија, постапувајќи по Барањето на Друштвото за осигурување Халк осигурување АД Скопје поднесено на ден 4.11.2019 година година и дополнето на ден 11.11.2019 година, на седницата одржана на ден 19.11.2019 година донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ДОЛГОРОЧНИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ ПО ПАТ НА ПРИВАТНА ПОНУДА

1. На Друштвото за осигурување Халк осигурување АД Скопје се дава одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност по пат на приватна понуда - петта емисија на 400.000 обични акции во вкупна вредност од 4.000.000 евра, односно во денарска противвредност од 245.980.000 денари согласно Одлуката бр.0201-03/04 од 28.10.2019 година за зголемување на основната главнина на Друштвото со трансформирање на заем во влог преку издавање на нови акции од петта емисија по пат на приватна понуда, донесена од Собранието на акционери на Друштвото.

2. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги изврши сите обврски од хартиите од вредност во рокот и на начинот предвиден со Законот и Одлуката. бр.0201-03/04 од 28.10.2019 година.

3. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 8 (осум) дена од реализацијата на емисијата да го пријави за упис зголемувањето на основната главнина во Трговскиот регистар.

4. Одобрението за издавање на хартии од вредност по пат на приватна понуда ќе се спроведе под услов Централниот регистар на Република Северна Македонија да донесе решение за упис на зголемувањето на основната главнина.

5. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен да ги предаде хартиите од вредност за регистрирање во депозитарот за хартии од вредност во рок од 3 (три) работни дена од денот на уписот на зголемувањето на основната главнина во трговскиот регистар.

6. Издавачот на долгорочни хартии од вредност од точка 1 на ова Решение е должен во рок од 5 (пет) работни дена од регистрацијата на акциите во депозитарот за хартии од вредност до Комисијата за хартии од вредност да достави доказ дека е извршен упис на акциите.

7. Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

УП 1 Број 10-85
19 ноември 2019 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Северна Македонија
Претседател,
м-р **Нора Алити**, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

3799.

Прз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/2018 и „Службен весник на РСМ“ бр.96/2019) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на РСМ“ бр. 103/2019 и 212/2019), а имајќи ги во предвид Законот за акциите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001...120/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.108/2019, 143/2019 и 225/2019), Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99...198/18 и „Службен весник на РСМ“ бр.98/2019 и 124/2019), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005... 99/18) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр.138/09...51/14), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 25.11.2019 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-
ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И
ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтените деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин -	68,50 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	70,50 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	61,00 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење - Екстра	50,00 (денари/литар)
лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	32,957 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени од став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно став (1) на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржани се и највисоките набавни цени, кои изнесуваат:

- Моторен бензин -	28,757 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	30,519 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	29,900 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	29,581 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	26,039 (денари/килограм)

Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, кој за Еуросупер БС-95 и Еуросупер БС-98 е во износ од 5,600 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,593 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,565 денари/литар, додека за мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 1,00 денар/килограм.

Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука, со исклучок за мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

- Моторен бензин -	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	0,080 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	0,030 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	0,040 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,050 (денари/килограм)

Член 6

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

- Моторен бензин -	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	0,890 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	0,300 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	0,300 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,740 (денари/килограм)

Член 7

Во малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот за акцизите, изнесуваат и тоа:

- Моторен бензин -	21,974 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	
- Моторен бензин -	21,907 (денари/литар)
ЕУРОСУПЕР БС - 98	
- Дизел гориво -	15,122 (денари/литар)
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	
- Масло за горење -	6,137 (денари/литар)
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	
- Мазут М-1 НС	0,100 (денари/килограм)

Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 26.11.2019 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Бр. 02-3528/1
 25 ноември 2019 година
 Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019243